

ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ, КУЛТУРНИОТ МЕЦЕНА, ВО ПРИЛЕП МУ ПОДИГНА СПОМЕНИК НА МАКЕДОНСКИОТ ВОЈСКОВОДЕЦ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

Градот херој, градот под Марковите кули, минатиот петок стана единствениот град во државава чиј плоштад се гордее со грандиозен споменик на македонскиот великан и војсководец Александар Македонски.

Како што овој великан некогаш ги обединувал народите, така и господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, до-

натор на споменикот, во градот Прилеп ги обедини Македонците од Балканот и Македонците од светот. Откривањето на споменикот го следеа Македонците од Егејска, Пиринска Македонија, Мала Преспа, од Албанија, Македонците од Соединетите Американски Држави, Македонците од Австралија, кои дојдоа во овој град за да му

се заблагодарат на господинот Атанасоски за неговата обединувачка мисија. Отсега натаму Македонците имаат и со што да се гордеат и да го слават делото на големиот војсководец, бидејќи сега веќе и директно докажуваат дека се потомци на Александар Македонски.

Споменикот на Александар Македонски е дело на

ГРАДОТ ХЕРОЈ ГИ ОБЕДИНУВАЧКАТА М

■ Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

"Александар не е само крал на Македонците, тој е крал на визијата на светот. Александар Македонски бил визионер, не бил поробувач, тој бил најголемиот обединувач на народите, со кој и ден денес лидерите се мерат. Затоа се ангажирав да го изградиме споменикот на Александар Македонски и да му го подарам во својот град Прилеп, не само за прилепчани, туку за сите Македонци во Македонија и надвор од неа и во светот. Од овде да тргне патот за поубава Македонија", изјави господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски.

"Старите Латини рекле дека името е знак, не знам зошто и не знам кога, ама навистина е речено дека името како знак всушност е препознавање, тоа е корен и стебло на еден народ, името на Александар Македонски е нашата препознатливост", изјави градоначалникот на Општина Прилеп, господинот Марјан Ристески.





академскиот сликар Жарко Башески. Честа да го откријат споменикот ја имаа донаторот - македонскиот бизнисмен Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, кој живее и работи во САД, и градоначалникот на Прилеп, Марјан Ристески.

На свеченото откривање на споменикот, како признање за несебичниот ангажман, градоначалникот на Прилеп, господинот Ристески, им додели плакети на Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, Жарко Башески, Борис Трајанов и на групата "Синтезис". Во чест на подигнувањето на споменикот бе-

Александар Македонски и успесите кои ги постигнале Македонците во минатото. Денес е денот кога треба да се свртиме назад и да видиме колку ние сме биле успешни и тој успех да го продолжиме. Да ги поттикнеме нашите деца и идните поколенија и сите заедно како браќа и сестри да работиме и да направиме Македонија да биде една од најубавите држави на Балканот. Ова е споменик на Александар Македонски, кој прв пат е подигнат во Република Македонија. Мислам дека нема да има само тука,

ТВОРИ ПОРТИТЕ ЗА АКЕДОНСКА МИСИЈА



Споменикот е висок повеќе од 6 метри, а копјето е долго 5,30 метри. Автор на скулптурата на Александар Македонски е Жарко Башески. Таа е изработена од бронза. Штитот има пречник од околу 1 метар и на него е претставен релјеф со сцени од Илијада.

ше изведена и културно-забавна програма, на која свој настап имаа македонскиот и светски признат оперски пејач Борис Трајанов и групата "Синтезис".

ВЕЛИКАНОТ

"Како прилепчанаец сакам да ги поздравам сите прилепчани, Македонците од САД, Македонците од Австралија, од Мала Преспа, Албанија, од Пиринскиот дел и од Одринско и од Егејска Македонија. Денес сите ние сме тука за да се обединиме и да застанеме под знамето на

туку Александар Македонски ќе биде роден и во другите градови на Македонија и во другите делови на етничка Македонија. Александар не е само крал на Македонците, тој е крал на визијата на светот. Александар Македонски бил визионер, не бил поробувач, тој бил најголемиот обединувач на народите, со кој и ден денес лидерите се мерат. Затоа се ангажирав да го изградиме споменикот на Александар Македонски и да му го подарам на својот град Прилеп, не само за прилепчани, туку за сите Македонци во Македонија и на-

двор од неа и во светот. Од овде да тргне патот за поубава Македонија", изјави господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски.

"Градот под Марковите кули, од овој момент е и градот на Александар Македонски. За овој великан, изминативе години, како историска личност, човек и војсководец се напишани многу текстови, снимени се многу филмови, се дебатирало безброј пати, но само Прилеп направи нешто што ќе биде незаборавно - грандиозен споменик на Александар Македонски. Старите Латини рекле дека името е знак, не знам зошто и не знам кога, но навистина е речено дека името како знак всушност е препознавање, тоа е корен и стебло на еден народ, името на Александар Македонски е нашата препознатливост. Денес не зборувам од лично име, ниту како градоначалник, туку како Македонец кој има чест да ве поздравува вас, на овој голем ден за нашиот град. Нема да ви зборувам за значењето на Александар Македонски од историски аспект, бидејќи секој од вас учел и знае доволно за него, особено и големо е значењето на овој споменик од аспект на културата, традицијата и туризмот. Најмаркантната личност во нашата историја конечно го доби своето место на еден од најубавите плоштади во Македонија, најмногу ме радува тоа што тој е донација на нашиот прилепчанец господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, човекот кој покажа како се сака својот град, како се инвестира во него, како се заживува локалното стопанство и што значи да се биде културен мецена. Тешко ќе беше да го реализираме овој проект без неговата несебична поддршка. Секој грам бронза, секое зрно камен и секоја плочка мермер од денес ќе бидат дел од прилепската културна атракција. Од оваа сцена ќе произлезат и ќе се анимираат идните македонски културни амбасадори, уметници со кои ќе се гордее



и нашиот град. Фасциниран од идејата и од реализацијата на овој проект со огромно задоволство ја прифати мојата покана за учество светски признатиот оперски пејач, баритонот господинот

Борис Трајанов. А тука се и нашите стари познаници групата 'Синтезис'. Посебна благодарност до нив и до човекот со волшебни раце, кој го излеа овој споменик, господинот Жарко Башески.



Морам да им оддадам благодарност и на сите други фирми, донатори и работници, кои активно се вклучени во реализацијата на проектот. Почитувани, ако градот Александрија, кој го основал овој човек, во минатото имал огромна библиотека, која потоа изгорела, Прилеп на ова место ќе добие библиотека на отворено каде секој посетител ќе може да се запознае со историјата на нашиот град и со прилепските автори. На големиот национален празник Илинден ќе го реализираме и ова ветување и ќе ги имаме најубавиот парк и плоштад во Македонија. Би ве поздравил со една голема мисла на овој великан, кој стои пред вас, а кој многу одамна рекол: 'Јас не го освоив светот, јас го обединив светот', потенцира Марјан Ристески, градоначалник на Општина Прилеп.

ЕДЕН НАРОД

Пригоден збор за Александар Македонски одржа и проф. д-р Наде Проева:

"Две работи за Александар се значајни кои често се запоставуваат бидејќи во прв план се истакнува неговиот освојувачки карактер. Меѓутоа, тоа освојување не можеме буквално да го наречеме освојување, фактички освојувањето е творење. Походот на Александар е творечки, за разлика од другите освојувачи од светот. Александар гради нов светски поредок и по Александар светот повеќе не е ист. Со него почнува една нова епоха. Би сакала да ја истакнам и неговата космополитиска визија, тој е првиот државник космополит во антиката, со тоа е предвесник на своето време. Тој космополитизам, тие негови сфаќања за светот ги шират филозофите, по неговата смрт".

Перо Димшоски, Македонец кој живее и работи во САД, вели:

"Кога умрел Александар Македонски имал 33 години, да беше жив и да учествуваше на овие избори неговите по-

литички опоненти ќе му најдеа многу мани, ќе речеа млад е, многу е неискусен, многу е храбар, ние сме мал народ, ништожен народ, не можеме ние да имаме храбар лидер, не можеме да имаме млад лидер. Мили сограѓани, да се биде млад не е мана, да се биде стар не е мана, да не се знае многу, исто така, не е мана, меѓутоа да бидеш на врвот на својата зрелост, да поседуваш највисоко образование, да поседуваш голема моќ и да не направиш ништо за својот народ, исто така, не е мана, тоа е грев. Македонија пред 2.000 и повеќе години била мала земја, која ја населувале земјоделци, претежно одгледувале добиток, често пати биле напаѓани од соседите, разни дивјачки банди ограбувале, палеле, големите сили внатрешно ни



се потсмевале, и едноставно нè презирале. Македонците биле презирани. Тоа траело сè додека еден ден Македонците не се собрале, како што ние сме собрани овде вечерва, и не одлучиле да изберат свој лидер, го избрале најхрабриот меѓу нив, меѓутоа исто така, одлучиле и да го следат, тогаш и ја формирале македонската фаланга. Што можеме ние да научиме од

нашите прапрадедовци? Доста ни е од понижување, ние сакаме победа, победа каква што ја носи овој ветер, овој ветер дува од Гавгамела местото каде што Александар го порази Дарие и завладеа со целиот тогашен свет".

Борис Трајанов, потенцира: "Како што во Прилеп пуцна првата пушка еве го и првиот споменик на Александар Македонски. Се гледа

дека прилепчани се храбар и голем народ. Тој бил толку голем што успеал своите непријатели да ги направи пријатели, разни народи да обедини. Последните 15 години ние од еден македонски народ станавме две големи племиња и уште неколку помали. Се поделивме. В ред е секој да си ја сака својата партија за која навива и мисли дека ќе оди напред. За раз-

лика од Грците кои секоја четврта година склучувале мир и десет дена правеле олимпијада, ние треба да го направиме обратното. Четири години да се сакаме меѓу себе, да бидеме еден народ, а последната седмица или десет дена пред изборите секој нека си навива за својата партија. Тоа нека ни биде мотото, Македонија е една, еден народ сме".